

20192373671

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

**УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19, 120/19, 181/19 и 221/19) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката „1.20“ се додава нова подмерка „1.20-а“ која гласи:

”

1.20-а.	Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија	- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствареното производство од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка од реколтата 2019 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. - Висината на директните плаќања изнесува 2 денари по килограм.
---------	---	---

“

Член 2

Во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„ (3) Спроведувањето на подмерката 1.20-а. “Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка“ од член 2 став 2 на оваа уредба се врши врз основа на потврди издадени од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. ”

Ставовите: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24) и (25) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) и (26).

Член 3

Во членот 4 во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9. ” се заменуваат со зборовите „1.7., 1.9. и 1.20-а.”.

Во точката 4 во алинејата 3 по зборовите „5 ноември 2019 година“се додаваат зборовите „како и до 22 ноември 2019 година од денот на влегувањето на сила на оваа уредба“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8912/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.